

**ДС СМИТХ АД Скопје**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува  
на 31 декември 2022 и  
Извештај на независните ревизори**

## СОДРЖИНА

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промени во главнината	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 – 31
Прилог 1 - Годишен извештај	
Прилог 2 - Годишна сметка	

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

До акционерите на ДС Смитх АД Скопје

### **Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ДС Смитх АД Скопје (“Друштвото”) кои што ги сочинуваат извештајот за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2022 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените на капиталот, извештајот на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### **Одговорност на раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

### **Основа за мислење со резерва**

- (1) На 31 декември 2022 година во недвижностите, постројките и опремата, Друштвото обелодени градежни објекти и средства од погонот за производство на хартија и хартиена амбалажа со вкупна нето сметководствена вредност од 41.616 илјади денари кои не беа во употреба во тековната и претходната година. Со оглед на овој индикатор за безвреднување, Друштвото не изврши тест на безвреднување на овие средства заклучно со 31 декември 2022 и 2021 година во согласност со барањата на МСС 36. Во отсуство на проценка на надоместливиот износ направена од раководството, не е возможно да ги процениме ефектите од ова отстапување од МСС 36 врз финансиската состојба и финансиското работење на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година.

Извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 година, издаден од претходниот ревизор на 29 јуни 2022 година, вклучува мислење со резерва за истото.

- (2) На 31 декември 2022 година во недвижностите, постројките и опремата, како што е обелоденето во белешка 13, Друштвото обелодени земјиште со нето сметководствена вредност од 19.679 илјади денари за кое има право на користење, но се уште не поседува имотен лист. Друштвото не беше во можност да ни обезбеди доволно соодветни ревизорски докази за да го потврди постоењето на важечки сопственички имотен лист и соодветно, дека земјишната парцела ја исполнува дефиницијата за средство според Рамката за подготвување и презентирање на финансиските извештаи што се применува во Р. С. Македонија. Како резултат на тоа, не бевме во можност да утврдиме дали се потребни корекции на недвижностите, постројките и опремата обелоденети на 31 декември 2022 година. Извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2021 година, издаден од претходниот ревизор на 29 јуни 2022 година, вклучува мислење со резерва за истото.

### Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите од точка 1 и можните ефекти од точка 2 опишани погоре во делот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2022 година како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со МСР 720 прифатен во Република Северна Македонија и објавен во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година за кои изразивме мислење со резерва во горниот дел "Извештај за финансиските извештаи".



Владимир Соколовски  
Управител



Владимир Соколовски  
Овластен ревизор

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО Скопје  
Скопје, 15 декември 2023 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешки</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од продажба	5	1,304,893	953,610
Останати приходи	6	44,688	13,717
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>1,349,581</b>	<b>967,327</b>
Промена во залихите на готови производи и производство во тек		10,876	(423)
Потрошени материјали и сировини	7	(994,960)	(671,261)
Трошоци за вработените	8	(97,228)	(95,950)
Трошоци за амортизација	13	(30,915)	(31,029)
Останати трошоци	9	(179,592)	(194,468)
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>		<b>(1,291,819)</b>	<b>(993,131)</b>
<b>Добивка / (Загуба) од работење</b>		<b>57,762</b>	<b>(25,804)</b>
Финансиски приходи		3,964	2,376
Финансиски расходи		(13,451)	(13,509)
<b>Финансиски расходи, нето</b>	10	<b>(9,487)</b>	<b>(11,133)</b>
<b>Добивка / (Загуба) од работење</b>		<b>48,275</b>	<b>(36,937)</b>
Данок на добивка	11	(6,231)	-
<b>Нето Добивка / (загуба) за годината</b>		<b>42,044</b>	<b>(36,937)</b>
Останата сеопфатна добивка по оданочување		-	-
<b>Вкупна сеопфатна Добивка / (загуба) за годината</b>		<b>42,044</b>	<b>(36,937)</b>
<b>Добивка / (Загуба) расположлива за:</b>			
Сопствениците на обични акции на Друштвото		42,044	(36,937)
<b>заработувачка / (Загуба) по акција:</b>	12		
Основна заработувачка по акција (во Денари)		150,69	(132,39)
Разводнета заработувачка по акција (во Денари)		150,69	(132,39)

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот одбор на Друштвото на 15 декември 2023 година

Одобрено од:

Зоран Трнавац  
Прв Генерален Директор

Тихомир Бејатовиќ  
Втор Генерален Директор

Друштво за производство  
на хертија и амбалажа

**ДС СМИТХ**  
-АД- Скопје 1

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешки</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	13	450,835	441,194
Вложувања во недвижности	13	23,400	24,832
Останати нетековни средства		303	409
		<u>474,538</u>	<u>466,435</u>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	14	155,585	124,038
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	15	5,554	7,037
Побарувања од купувачи	16	292,947	258,630
Останати побарувања	17	28,037	41,970
Пари и парични еквиваленти	18	75,919	68,091
		<u>558,042</u>	<u>499,766</u>
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>		<u><b>1,032,580</b></u>	<u><b>966,201</b></u>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина</b>			
Уплатен капитал	19	432,450	432,450
Законски резерви		15,344	15,344
Акумулирана загуба		(82,618)	(124,663)
		<u>365,176</u>	<u>323,132</u>
<b>Нетековни обврски</b>			
Обврски по долгорочни кредити	23	234,412	234,922
Долгорочни обврски за лизинг		603	-
Долгорочни обврски		3,434	-
Резервации за отпремнини	20	4,721	4,046
		<u>243,170</u>	<u>238,968</u>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски кон добавувачи	21	361,256	319,573
Останати обврски	22	62,978	84,528
		<u>424,234</u>	<u>404,101</u>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<u><b>1,032,580</b></u>	<u><b>966,201</b></u>

Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Акционерски капитал</u>	<u>Законски резерви</u>	<u>Акумулирана загуба</u>	<u>Вкупно</u>
<b>Состојба на 1 јануари 2021</b>	<b>432,450</b>	<b>15,344</b>	<b>(87,725)</b>	<b>360,069</b>
Загуба за годината	-	-	(36,937)	(36,937)
Останата сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2021</b>	<b><u>432,450</u></b>	<b><u>15,344</u></b>	<b><u>(124,662)</u></b>	<b><u>323,132</u></b>
Состојба на 1 јануари 2022	432,450	15,344	(124,662)	323,132
Добивка за годината	-	-	42,044	42,044
Останата сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2022</b>	<b><u>432,450</u></b>	<b><u>15,344</u></b>	<b><u>(82,618)</u></b>	<b><u>365,176</u></b>

Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**Година што завршува на 31 декември 2022**  
**(Во илјади денари))**

	белешки	2022	2021
<b>Добивка/ (Загуба) пред оданочување</b>		<b>48,275</b>	<b>(36,937)</b>
Корегирана за			
Амортизација		30,915	31,029
Исправка на вредноста на побарувања		10,448	1,454
Отпис на обврски		16	205
Резервирање за вработени		-	492
Расходи од камати		10,549	9,783
<b>Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал</b>		<b>100,203</b>	<b>6,026</b>
Залихи		(31,547)	(26,797)
Побарувања од купувачи		(29,349)	(70,401)
Обврски кон добавувачи неповрзани		18,083	76,512
<b>Парични текови од оперативни активности</b>		<b>57,390</b>	<b>(14,660)</b>
Платени камати		(10,549)	-
Платен данок		-	-
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<b>46,841</b>	<b>(14,660)</b>
Набавка на недвижности постројки и опрема		(53,546)	(72,979)
Продажба на недвижности постројки и опрема		14,533	32,374
<b>Нето парични текови од вложувачки активности</b>		<b>(39,013)</b>	<b>(40,605)</b>
<b>Нето зголемување / (намалување) на пари и парични еквиваленти</b>		<b>7,828</b>	<b>(55,265)</b>
Пари и парични еквиваленти на почеток на година		68,091	123,356
<b>Пари и парични еквиваленти на крај на година</b>	<b>18</b>	<b>75,919</b>	<b>68,091</b>

Белешките кон финансиските извештаи  
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022****1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

ДС СМИТХ АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, со седиште на улица “1632” бр. 1 Гази Баба, Скопје. Основна дејност на Друштвото е производство на хартија и амбалажа.

Во текот на 2015 година, Групацијата DS Smith изврши превземање на Групацијата Дуропацк, поради што Собранието на акционери на Друштвото на 15 октомври 2015 година донесе одлука за промена на називот на Друштвото од ДУРОПАЦК АД Скопје во ДС СМИТХ АД Скопје. Според уписот на промена во Централниот регистер на Република Северна Македонија од 27 октомври 2015 година целосниот назив на Друштвото е Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје.

Заклучно со 31 декември 2022 година, мнозински акционер на Друштвото е DS Smith Packaging South East GmbH Австрија кој има 81.31% сопственост над Друштвото.

На 31 декември 2022 година Друштвото има 117 вработени (2021: 118 вработени).

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/20 и 215/21) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (“Службен весник” 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари, освен ако не е поинаку наведено, којашто е функционална и известувачка валута. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022****2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**(Продолжение)****2.1 Принцип на континуитет**

Придружните финансиски извештаи на 31 декември 2022 година и за годината што тогаш завршува се подготвени според принципот на континуитет, односно претпоставувајќи дека Друштвото ќе продолжи со своето работење во догледна иднина. На 31 декември 2022 година, акумулираните загуби на компанијата изнесуваат 82,618 илјади денари. Компанијата оствари добивка од 42,044 илјади денари за годината што завршува на 31 декември 2022. Добивката е согласно зголемени приходи од продажба поради зголемена искористеност на производствениот капацитет, како и субвенционирањето од матичната компанија за порастот на берзанските цени на енергенсите на светко ниво. Раководството на Друштвото проценува дека акумулираните загуби ќе бидат апсорбирани од потенцијалните нето добивки, преку фокус на продажбите и оптимизација на трошоците, зголемени капитални инвестиции и континуирано следење на буџетот.

Друштвото ги следи сите мерки и услови во државата, макроекономските показатели, утврдените мерки и глобалните случувања. Врз основа на спроведените анализи според тековните случувања, Друштвото утврди дека во моментов не се очекуваат дополнителни тешкотии во работењето поврзани со ликвидност и сервисирањето на обврските спрема добавувачите како резултат на влијанието од воениот конфликт помеѓу Русија и Украина и другите случувања на локално и глобално ниво.

Матичното друштво врз основа на неговото писмо потврди дека има намера да продолжи да ги поддржува активностите на Друштвото и дека ќе даде финансиска и останата поддршка на активностите на Друштвото во наредните 12 месеци, доколку има потреба за тоа.

Долгорочно гледано, можни се последици на обемот на продажбите, паричните текови и профитабилноста. Без разлика на тоа, на датумот на издавање на финансиските извештаи Друштвото ги исполнува своите обврски во рокот на доспевање и продолжува да го применува принципот на континуитет како сметководствена претпоставка за подготовка на финансиските извештаи.

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ****3.1 Приходи од продажба**

Приходите од продажба на производи се признаваат кога значајните ризици и наградите од сопственоста над производите се пренесени на купувачот. Пренесувањето на ризиците и наградите од сопственоста зависат од индивидуалните услови на продажба. За најзначајниот дел од продажбите, преносот на ризиците наградите од сопственоста се случува при утоварот кај превозникот. Приходите се евидентирани со примена на принципот на фактичност на настаните, односно се евидентираат во моментот на нивното настанување. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарување, намалена за трговски попусти, количински работи, враќањата на производите и вкalkулираниот Данок на Додадена Вредност.

**3.2 Трошоци за позајмување**

Сите трошоци настанати во врска со обврските по примените кредити се прикажани како трошок во периодот во кој се настанати.

**3.3 Износи искажани во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката или загубата во периодот кога настанале. Средствата и обврските во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022****3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.4 Оданочување***Тековен данок на добивка*

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно, утврдено од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

Во согласност со даночната регулатива на Република Северна Македонија, даночните загуби од претходните три години може да се користат за намалување на тековната обврска за данок на добивка. Исто така, даночната загуба од тековната година може да се употреби за намалување или елиминирање на даночната обврска во наредните три години.

Даночните обврски се сметаат како конечни со настанување на пораниот од следните датуми:

- истекот на десет години сметајќи од годината во која настанала обврската за данок; и
- моментот кога е извршена целосна даночна контрола од страна на даночните власти.

*Одложен данок*

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во извештајот за финансиската состојба за сите временни разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на крајот на периодот на известување се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временни разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните временни разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните временни разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

Одложените даночни средства и обврски се мерат по даночни стапки кои се очекува да бидат применети во периодот кога средството е реализирано или обврската е платена, врз основа на даночни стапки (и даночен закон) кој е во примена на крајот на периодот на известување. Друштвото не пресмета одложен данок на добивка во овие финансиски извештаи.

*Данок на додадена вредност*

Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадени вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно;
- Побарувања и обврските кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните власти се вклучува како дел од побарувањата или обврските во извештајот за финансиската состојба.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**

**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

**3.5 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација, и акумулираната загуба поради обезвреднување, доколку постои. Набавната вредност ги вклучува фактурната вредност, увозните царински трошоци и неповратни даноци, како и сите други трошоци кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба за неговата наменета употреба. Трошоците за редовно одржување и поправки на опремата се евидентираат во добивката или загубата во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, земајќи го во предвид проценетиот век на користење, со употреба на праволиниска метода. Проценетиот корисен век на средството и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година, и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

Амортизацијата и депрецијацијата се пресметуваат на праволиниска основа по пропишани стапки со цел набавната вредност на недвижностите, опремата и нематеријалните средства да се алоцира во текот на нивниот проценет корисен век.

Применетите годишни стапки за амортизација се следните

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
Градежни објекти	2.5% - 5%	2.5% - 5%
Погонска опрема	3% - 10%	3% - 10%
Мебел, компјутери и канцелариска опрема	20% - 25%	20% - 25%
Моторни возила	25%	25%

Добивките или загубите кои произлегуваат од отуѓувањето или повлекувањето од употреба на недвижностите, постројките и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат како приходи или расходи во извештајот за сеопфатна добивка.

**3.6 Вложувања во недвижности**

Вложувањата во недвижности почетно се мерат според нивната набавна вредност, вклучувајќи ги и трансакциските трошоци. По почетното признавање вложувањата во недвижности се мерат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулирана загуба поради обезвреднување. Сметководствената вредност на вложувањето во недвижности го вклучува трошокот на заменетиот дел на постоечкото вложување во недвижности во моментот кога е настанат трошокот, доколку критериумите за признавање се исполнети а ги исклучува трошоците за секојдневното сервисирање на таквата недвижност. Оваа вредност ја претставува објективната вредност на вложувањата во недвижности на крајот на периодот на известување.

Вложувањата во недвижности се депривираат кога ќе се отуѓи или кога перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото отуѓување. Добивките или загубите од депривирањето се признаваат во добивката или загубата во периодот кога настанало депривирањето.

Преноси кон вложувања во недвижности се вршат кога, и само кога, постои промена во нивната употреба, докажана по пат на завршување на користењето на недвижноста од страна на сопственикот, започнување на оперативен наем на друга страна или завршување со изградбата или доградбата на недвижноста.

Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува според пропорционална метода во текот на проценетиот корисен век на употреба на недвижноста кој изнесува 40 години.

**3.7 Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите поради обезвреднување. На денот на извештајот за финансиска состојба нематеријалните средства се состојат од набавени компјутерски софтверски лиценци, кои се капитализирани врз основа на трошоците настанати при набавката и ставањето во употреба. Набавната вредност се амортизира во текот на проценетиот корисен век на софтверот, со годишна стапка на амортизација од 20%.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022****3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.8 Финансиски инструменти**

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

**3.8.1 Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна стапка, намалени за загуба поради обезвреднување.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признаваат во добивката и загубата за периодот.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира во целост за сите побарувања кои на крајот на периодот на известување не биле наплатени подолго од 365 дена.

**3.8.2 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложни на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

**3.8.3 Обврски кон добавувачи и останати обврски**

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност плус трансакциони трошоци, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

**3.8.3 Обврски по кредити**

Долгорочните обврски по кредити почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакција. Кредитите и позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределување на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската обврска или, онаму каде што е применливо, пократок период.

Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се конвертирани во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Сите износи кои доспеваат за плаќање во период од 12 месеци од крајот на периодот на известување се класифицирани како тековни обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022****3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.9 Залихи**

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност. Потрошокот на залихите се евидентира според принципот прва-влезна прва-излезна ("ФИФО") и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка и останати трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата. Застарената залиха се обезвреднува по пат на исправка на вредноста до нето продажната вредност, врз основа на проценка на раководството за потенцијални обезвреднувања на залихите.

**3.10 Резервирања**

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди.

Признаениот износ како резервирање претставува најдобрата проценка на издатокот неопходен за подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи ги во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската

**3.11 Користи за вработените**

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата.

Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината, а кои се пресметуваат на бруто плата. Трошокот за овие плаќања се признава во извештај за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19, отпремнините за пензионирање претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат од страна на независен актуар на денот на извештајот за финансиска состојба. Состојбата на овие обврски на денот на извештајот за финансиска состојба ја претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина

Друштвото, исто така, исплаќа јубилејни награди во зависност од годините на служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредитна единица.

**3.12 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. На 31 декември 2022 година, матична компанија на Друштвото е DS Smith Packaging South East GmbH Австрија која поседува учество во капиталот на Друштвото од 81.31%. Поврзани субјекти на Друштвото се неговото матично друштво, крајната матична компанија и нејзините зависни друштва.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022****3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.13 Наем**

Наемите се однесуваат на наем на возила и опрема во производство. Овие наеми раководството ги признава како оперативни наеми. Трошоци за наеми се евидентираат во добивката и загубата за периодот во моментот кога тие трошоци се настанати, односно за периодот на наем на кој што се однесуваат.

**3.14 Нетековни средства наменети за продажба**

Нетековните средства што се чуваат на продажба вклучуваат опрема чијашто сметководствена вредност ќе биде надоместена главно преку продажна трансакција наместо преку континуирано користење. Овие средства се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и објективната вредност, намалена за трошоците за продажба. Друштвото признава загуба поради обезвреднување за секое почетно или последователно отпишување на средствата до објективната вредност, намалена за трошоците за продажба.

**3.15 Споредбени податоци**

Заради посоодветно прикажување на тековната година одредени ставки од споредбените податоци се рекласифицирани. Овие рекласификации не резултираа со значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи.

**3.16 Настани после датумот на известување**

Настаните после датумот на известувањето, кои обезбедуваат евиденција за состојбата на датумот на известувањето, се третираат како корективни настани во овие финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после датумот на известувањето имаат третман на некорективни настани

**4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ**

Во примената на сметководствените политики на Друштвото раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

**4.1 Проценет корисен век на материјалните и нематеријалните средства**

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата. Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, земајќи го во предвид проценетиот век на користење, со употреба на праволиниска метода. Проценетиот корисен век на средството и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година, и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

Амортизацијата и депрецијацијата се пресметуваат на праволиниска основа по пропишани стапки со цел набавната вредност на недвижностите, опремата и нематеријалните средства да се алоцира во текот на нивниот проценет корисен век.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**

**4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ ( продолжение)**

**4.2 Исправка на вредноста на побарувањата**

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

**4.3 Исправка на вредноста на залихите**

Залихите се водат по набавната вредност. Потрошокот на залихите се евидентира според принципот прва-влезна прва-излезна (“ФИФО”) и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка и останати трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација.

Залихите на недовршеното производство и готовите производи се признаваат и вреднуваат врз основа на плански цени на чинење која се состои од следните елементи: трошоци за директни бруто плати и сите други примања на вработените директно вклучени во процесот на производство, трошоци за исплата на сезонски работници во процесот на производство, трошоци на директни материјали, пресметана амортизација на средствата вклучени директно во процесот на производство, како и трошоци за поправки и одржување на средствата кои се користат во процесот на производство. Во вредноста на залихите не се признаваат, односно не претставуваат расход на периодот следниве трошоци: административни и канцелариски трошоци, амортизација и одржување на непроизводни средства, трошоци за камати и банкарски услуги, трошоци за маркетинг, реклама, репрезентација, чланарини, трошоци за истражување и развој.

На крајот на пресметковниот период, со пресметка на производството, се докнижува разликата меѓу планските трошоци (по кои се водат производите во текот на годината) и стварните трошоци на залихата на производите (утврдени со пресметката на крајот на периодот) и на тој начин залихите се сведуваат на стварни трошоци.

За утврдување на трошоците кои влегуваат во вредноста на залихите на готовите производи и недовршеното производство се користи методот на работни налози, при што во работниот налог се вклучуваат директните плати, директните материјали, индиректните трошоци и клучот применет за нивната алокација и износот на трошоците по единица производ.

Друштвото во текот на годината (на крајот на секој месец) врши целосен (100%) отпис на залихата на готов производ, постари од 180 дена (шест месеци). Но, ако залихите се складирали повеќе од шест месеци а е докажано дека можат директно да се распоредат - употребат, тие не треба да се намалат, отпишат. Отписот на Суровини, материјали и резервите делови постари од 180 дена го врши со 10%, односно согласно политиката на Групација.

**4.4 Објективна вредност**

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирани цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова, објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**

**5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од продажба на домашен пазар	847,847	610,856
Приходи од продажба на странски пазар	31,432	252,190
Приходи од продажба на поврзани страни	425,614	90,564
	<u><b>1,304,893</b></u>	<u><b>953,610</b></u>

**6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од наемнини	4,665	5,704
Приходи од продажба на отпад	1,644	487
Наплатени отпишани побарувања	4,582	2,716
Приходи од отпис на обврски	16	205
Приходи од отпис на суровина	1,705	-
Приходи од отпис на готов производ	604	-
Приходи од субвенции од поврзани страни	23,270	-
Вишок на материјали	370	109
Останати приходи	7,832	4,496
	<u><b>44,688</b></u>	<u><b>13,717</b></u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2022	2021
Потрошена хартија	835,054	582,755
Потрошена енергија, нафта, гас и гориво	99,207	31,932
Потрошени Велпап лепаци	18,202	11,261
Потрошени резервни делови	360	8,056
Набавна вредност на продадени добра	848	-
Отпис на ситен инвентар	119	416
Останати материјали и суровини	41,170	36,841
	<b>994,960</b>	<b>671,261</b>

**8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2022	2021
Бруто плати на вработените	83,477	90,346
Регрес за годишен одмор	1,643	1,695
Службени патувања и дневници	1,754	603
Помош во случај на болест	102	1,126
Исплатени јубилејни награди	358	-
Резервирања за отпремнини	299	-
Останати трошоци за вработените	9,595	2,180
	<b>97,228</b>	<b>95,950</b>

**9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2022	2021
Транспортни услуги	53,070	44,354
Неотпишана вредност на продадени средства	103	26,978
Трошоци за агенција за привремено вработување	-	9,405
Трошоци за одржување и комунални услуги	18,863	15,892
Исправка на вредност на побарувања	12,339	1,454
Интелектуални услуги	21,364	16,065
Останати услуги од групација	369	600
Менаџерски услуги од групацијата	-	23,403
Трошоци за наем	5,143	5,830
Обезбедување	5,656	4,704
Службени патувања, дневници	1,754	-
Телефонија, интернет, поштенски услуги	1,239	1,259
Репрезентација	3,392	2,944
Трошоци за осигурување	3,832	3,474
Капитална загуба на продадени средства	57	-
Правни, адвокатски и нотарски услуги	-	1,616
Данок на имот	967	961
Кусоци	7,113	2,313
Банкарски услуги	2,281	1,946
Останати трошоци	42,050	31,270
	<b>179,592</b>	<b>194,468</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**10. РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, НЕТО**

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2022	2021
Позитивни курсни разлики	3,953	2,312
Останати финансиски приходи	11	62
Приходи од камати	-	2
<b>Финансиски приходи</b>	<b>3,964</b>	<b>2,376</b>
Расходи за камати	(10,549)	(9,783)
Негативни курсни разлики	(2,683)	(3,726)
Останати финансиски расходи	(219)	-
<b>Финансиски расходи</b>	<b>(13,451)</b>	<b>(13,509)</b>
<b>Финансиски расходи, нето</b>	<b>(9,487)</b>	<b>(11,133)</b>

**11. ДАНОК НА ДОБИВКА**

Усогласувањето на данокот на добивка пресметан на добивката пред оданочување по законска стапка и ефективната даночна стапка за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следува :

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2022	2021
Добивка пред оданочување	48,275	(36,937)
Непризнати расходи за даночни цели	18,623	-
Намалување за наплатени претходно исправени побарувања	(4,586)	
<b>Даночна основа</b>	<b>62,312</b>	<b>(36,937)</b>
Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа	6,231	-
Ефективна даночна стапка	12,91%	0,00%

Во 2022 и 2021 година данокот на добивка се пресметува по законска стапка од 10% на утврдената добивка од Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби и износот на непризнаени трошоци за даночни цели.

**12. ЗАРАБОТУВАЧКА/(ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА**

Заработувачката/(загубата) по акција е пресметана кога нето добивката/(загубата) за годината, која е на располагање на акционерите, се подели со пондерираниот просечен број на акциите кои биле издадени во текот на годината.

Заработувачката/(загубата) по акција е пресметана како што следува (нето добивка/загуба во илјади денари, основна заработувачка/загуба по акција – во денари).

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2022	2021
Добивка/(загуба) за имателите на обични акции	42,044	(36,937)
Просечен пондериран број на обични акции	279,000	279,000
Основна заработувачка/(загуба) по акција (во Денари)	150,69	(132,39)
Разводнета заработувачка/(загуба) по акција (во Денари)	150,69	(139,39)

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА И ВЛОЖУВАЊЕ ВО НЕДВИЖНОСТИ**

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Средства во подготовка	Вкупно недвижности, постројки и опрема	Вложувања во недвижности
<b>Набавна вредност</b>						
Состојба, 1 јануари 2021	19,679	287,481	539,619	14,798	<b>861,577</b>	62,475
Набавки во текот на годината	-	1,187	39,189	32,177	<b>72,553</b>	-
Пренос од средства во подготовка	-	-	18,127	(18,127)	-	-
Отуѓување/расходување	-	-	(107,033)	-	<b>(107,033)</b>	-
<b>Состојба, 31 декември 2021</b>	<b>19,679</b>	<b>288,668</b>	<b>489,902</b>	<b>28,848</b>	<b>827,097</b>	<b>62,475</b>
Состојба, 1 јануари 2022	19,679	288,668	489,902	28,848	<b>827,097</b>	62,475
Набавки во текот на годината	-	10,017	21,545	21,984	<b>53,546</b>	-
Пренос од средства во подготовка	-	-	26,540	(26,540)	-	-
Отуѓување/расходување	-	-	(14,533)	-	<b>(14,533)</b>	-
<b>Состојба, 31 декември 2022</b>	<b>19,679</b>	<b>298,685</b>	<b>523,454</b>	<b>24,292</b>	<b>866,110</b>	<b>62,475</b>
<b>Исправка на вредност</b>						
Состојба, 1 јануари 2021	-	157,915	261,687	-	<b>419,602</b>	36,082
Амортизација за годината	-	6,913	22,537	-	<b>29,450</b>	1,561
Отуѓување/расходување	-	-	(63,149)	-	<b>(63,149)</b>	-
<b>Состојба, 31 декември 2021</b>	<b>-</b>	<b>164,828</b>	<b>221,075</b>	<b>-</b>	<b>385,903</b>	<b>37,643</b>
Состојба, 1 јануари 2022	-	164,828	221,075	-	<b>385,903</b>	37,643
Амортизација за годината	-	6,824	22,548	-	<b>29,372</b>	1,432
Отуѓување/расходување	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба, 31 декември 2022</b>	<b>-</b>	<b>171,652</b>	<b>243,623</b>	<b>-</b>	<b>415,275</b>	<b>39,075</b>
<b>Нето сметководствена вредност</b>						
<b>на 31 декември 2022</b>	<b>19,679</b>	<b>127,033</b>	<b>279,831</b>	<b>24,292</b>	<b>450,835</b>	<b>23,400</b>
<b>на 31 декември 2021</b>	<b>19,679</b>	<b>123,840</b>	<b>268,827</b>	<b>28,848</b>	<b>441,194</b>	<b>24,832</b>

Земјиштето чија вредност изнесува 19,679 илјади денари (2021: 19,679 илјади денари), каде што се лоцирани зградите на Друштвото е сопственост на Република Северна Македонија, а Друштвото има право на негово користење без определена временска рамка. Друштвото моментално е во процес на регистрација на целокупниот имот што се води на име на Република Северна Македонија кај релевантните катастри, за да може Друштвото да се стекне со сопственост.

Градежните објекти и вложувањата во недвижности со нето сметководствена вредност од 150,433 илјади денари на 31 декември 2022 (2021: 148,673 илјади денари) вклучуваат градежни објекти од погонот за производство на хартија и хартиена амбалажа во износ од 127,033 илјади денари (2021: 123,840 илјади денари). Градежните објекти вклучуваат и основни средства со нето сметководствена вредност од 0 илјади денари (2021: 24,832 илјади денари) за кои Друштвото не поседува титулар на сопственост, туку има право на користење, и овие градежни објекти се во сопственост на Република Северна Македонија.

На 31 декември 2022 година недвижностите, постројките и опремата, вклучуваат градежни објекти и средства од погонот за производство на хартија и хартиена амбалажа со вкупна нето сметководствена вредност од 41,616 илјади денари кои не се во употреба и за кои Друштвото нема направено отценка на обезвреднувањето согласно барањата на МСС 36 "обезвреднување на средства".

Нето сметководствена вредност на опремата на 31 декември 2022 во износ од 279,831 илјади денари (2021: 268,827 илјади денари), како и опрема во износ од 24,292 илјади денари (2021: 28,848 илјади денари), којашто е во подготовка.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**14. ЗАЛИХИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2022	2021
Суровини и материјали	117,866	99,687
Резервни делови	23,670	20,421
Недовршено производство	3,389	584
Готови производи	10,660	3,346
Ситен инвентар	-	-
	<b>155,585</b>	<b>124,038</b>

Во горенаведениот износ на вредноста на залихите е вклучена акумулираната исправка на вредноста на залихите од 17.629 илјади денари на 31 декември 2022 година (31.12.2021: 11.904 илјади денари)

Движењето на исправката на вредноста на залихите е прикажана подолу:

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември,	
	2022	2021
Состојба на 1 јануари	11,904	12,170
Вредносно усогласување за годината	5,725	(266)
	<b>17,629</b>	<b>11,904</b>

**15. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА**

	Во илјади денари 31 декември	
	2022	2021
Почетна состојба	7,037	-
Рекласификација од недвижности, постројки и опрема, нето	-	9,958
Набавки во текот на годината	-	17,431
Отуѓување	(1,483)	(20,352)
	<b>5,554</b>	<b>7,037</b>

**16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	255,554	226,255
Побарувања од купувачи од странство	44,758	32,725
Побарувања од поврзани страни	13,095	14,550
Сомнителни и спорни побарувања	16.459	18,350
	<b>329.866</b>	<b>291,881</b>
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	(36.919)	(33,251)
	<b>292,947</b>	<b>258,630</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ (продолжение)**

Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи:

	Во илјади денари 31 декември	
	Година што завршува на 31 декември,	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>На 1 јануари</b>	<b>33,251</b>	<b>34,512</b>
Исправка на вредност	10,448	1,454
Наплатени исправени побарувања	(4,585)	(536)
Траен отпис на побарувања	(2,195)	(2,179)
<b>На 31 декември</b>	<b><u>36,919</u></b>	<b><u>33,251</u></b>

**17. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјади денари 31 декември	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за повеќе платен ДДВ	14,015	17,446
Однапред платени трошоци	3,673	6,063
Аванси на добавувачи	2,744	7,549
Побарувања за данок на добивка	4,431	8,971
Побарувања за дадени депозити како гаранција	1,465	1,174
Побарувања од вработени	41	75
Останати побарувања	1,668	692
	<b><u>28,037</u></b>	<b><u>41,970</u></b>

**18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Пари во банка:		
- во денари	26,879	24,319
- во странска валута	48,908	43,632
Пари во благajна:		
- во денари	-	-
- во странска валута	132	140
	<b><u>75,919</u></b>	<b><u>68,091</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**19. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ**
*Уплатен капитал*

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2022 и 2021 година се состои од целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 25.56 евра по акција. Уплатениот капитал на Друштвото изнесува 432,450 илјади денари (2021: 432,450 илјади денари).

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следува

	Број на акции		Во %	
	31 декември 2022	2021	31 декември 2022	2021
DS Smith Packaging South East GmbH	226,853	226,853	81.31%	81.31%
Останати малцински акционери	52,147	52,147	18.69%	18.69%
	<b>279,000</b>	<b>279,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

*Законска резерва*

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба.

**20. РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ОТПРЕМНИНИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
Отпремнини при заминување во пензија	2,644	2,344
Јубилејни награди на вработени	2,077	1,702
	<b>4,721</b>	<b>4,046</b>

Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи

	Отпремнини при заминување во пензија	Јубилејни награди на вработени	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2021	2,794	1,775	4,569
Расход во текот на годината	(450)	(42)	(492)
Исплатени во текот на периодот	-	(31)	(31)
<b>Состојба на 31 декември 2021</b>	<b>2,344</b>	<b>1,702</b>	<b>4,046</b>
Состојба на 1 јануари 2022	2,344	1,702	4,046
Расход во текот на годината	300	476	776
Исплатени во текот на периодот	-	(101)	(101)
<b>Состојба на 31 декември 2022</b>	<b>2,644</b>	<b>2,077</b>	<b>4,721</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**21. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2022	2021
Обврски кон добавувачи во земјата	45,762	56,413
Обврски кон добавувачи од странство	28,730	53,643
Обврски кон поврзани субјекти	286,764	209,517
	<b>361,256</b>	<b>319,573</b>

**22. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2022	2021
Обврски за камати по кредити	38,763	37,299
Одложени приходи за државна поддршка	-	8,291
Обврски спрема вработени	6,787	6,678
Обврски за дивиденди кон фондот за ПИОМ	4,612	4,612
Пресметани трошоци за кои нема пристигнато документи	8,145	22,496
Обврски за бонуси на менаџментот	3,063	3,692
Останати обврски	1,608	1,460
	<b>62,978</b>	<b>84,528</b>

**23. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ**

	Во илјади денари 31 декември	
	2022	2021
<b>Поврзани страни</b>		
DS Smith Packaging South East GMBH Австрија, во вкупен износ од 2,442,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2024 година	150,166	150,493
DS Smith Packaging South East GMBH Австрија, во вкупен износ од 1,020,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2024 година	62,723	62,860
DS Smith Packaging South East GMBH Австрија, во вкупен износ од 150,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2024 година	9,224	9,244
DS Smith Packaging South East GMBH Австрија, во вкупен износ од 200,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2024 година	12,299	12,325
	<b>234,412</b>	<b>234,922</b>

Кредитите во вкупен износ од 234,412 илјади денари заклучно со 31 декември 2022 година (2021: 234,922 илјади денари) во целост се однесуваат на необезбедени кредити земени од поврзани страни.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**24. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

Друштвото има трансакции со поврзаните страни кои што се дел од ДС СМИТХ Групацијата, вклучувајќи продажби на готови производи, материјали и полупроизводи, набавки на опрема, примени позајмици и останати трансакции. Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

Меѓусебните трансакции за годината што завршува на 31 декември, 2022 и 2021 година се следни:

	<b>Во илјади денари</b>	
	<b>Година што завршува на</b>	
	<b>31 декември,</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Продажби на:</b>		
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik – Бугарија	11,873	14,161
DS Smith Packaging doo - Крушевац Србија	88,129	76,402
DS Smith Hellas S.A.	54	-
	<b>100,056</b>	<b>90,563</b>
<b>Набавки и расходи од:</b>		
DS Smith Belisce Doo - Хрватска	455,020	285,675
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik – Бугарија	62,092	59,179
DS Smith Packaging doo – Крушевац Србија	4,726	5,546
DS Smith Packaging South East GMBH	9,356	15,311
DS SMITH GROUP IT	10,076	7,116
DS Smith P Marketing NV, Гент Белгија	251	-
DS Smith Slovenija DOO - Словенија	-	1,538
DS Smith Paper Zarnesti SRL	162,585	50,826
DS Smith PLC London – Велика Британија	17,138	14,118
DS Smith Paper Aschaffenburg	1,930	11,846
DS Smith Packaging Netherland	-	709
DS Smith Packaging GHIMBAV SRL BRACOV	1,576	
DS Smith Packaging Austrija GMBH	1,662	-
	<b>726,412</b>	<b>451,864</b>
<b>Трошоци за камата:</b>		
DS Smith Packaging South East GMBH	8,544	8,688
	<b>8,544</b>	<b>8,688</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**24. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ (продолжение)**

	Во илјади денари 31 декември	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Побарувања од:</b>		
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik Бугарија	1,301	762
DS Smith Packaging doo - Крушевац Србија	11,081	13,075
DS Smith PLC London – Велика Британија	713	713
	<u>13,095</u>	<u>14,550</u>
<b>Обврски кон:</b>		
DS Smith Belisce Doo Хрватска	93,230	102,457
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik Бугарија	48,383	21,528
DS Smith Packaging South East GMBH	23,105	13,748
DS SMITH GROUP IT	17,670	8,110
DS Smith P Marketing NV Гент Белгија	34	-
DS Smith PLC London – Велика Британија	35,616	38,338
DS Smith Packaging doo Крушевац Србија	31	31
DS Smith Paper Zarnesti SRL	68,695	22,801
DS Smith Paper Aschaffenburg	-	2,483
DS Smith Packaging Italia S.P.A	-	21
	<u>286,764</u>	<u>209,517</u>
<b>Обврски по кредити кон:</b>		
DS Smith Packaging South East GMBH	234,412	234,922
	<u>234,412</u>	<u>234,922</u>
<b>Обврски за камати по кредити кон:</b>		
DS Smith Packaging South East GMBH	38,763	37,299
	<u>38,763</u>	<u>37,299</u>

Вкупните исплати за клучниот раководен кадар на Друштвото изнесуваат 2,688 илјади денари (2021: 15,598 илјади денари) По основ на надоместоци за членство во Управен и Надзорен одбор, во 2022 година не се исплатувани надоместоци во 2022 година.

**25. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

Друштвото нема дадени гаранции кон трети лица кои служат за навремено плаќање на обврските.

**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**
**26.1 Управување со ризикот на капиталот**

Друштвото управува со капиталот како би се обезбедило дека ќе биде во состојба да продолжи да работи според принципот на континуитет и во исто време да го максимизира приносот на сопствениците преку оптимизацијата на односот помеѓу обврските и капиталот

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат кредитите обелоденети во Белешката 23, пари и парични еквиваленти во белешка 18 и главнина која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана загуба, како што е обелоденето во белешка 19.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**
**26.2 Показател на задолженост**

Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа. Како дел од оваа анализа, раководството го зема во предвид трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари 31 декември	
	2022	2021
Кредити	234,412	234,922
Долгорочни обврски за лизинг	603	-
Пари и парични еквиваленти	(75,919)	(68,091)
<b>Нето долг</b>	<b>159,096</b>	<b>166,831</b>
Вкупна главнина	365,176	323,132
Нето показател на задолженост	0.44	0.52

**26.3 Категории на финансиски инструменти**

	Во илјади денари 31 декември	
	2022	2021
<b>Финансиски средства</b>		
Побарувања од купувачи	292,947	258,629
Пари и парични еквиваленти	75,919	68,091
	<b>368,866</b>	<b>326,720</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
Обврски по кредити	234,412	234,922
Долгорочни кредити лизинг	603	-
Обврски кон добавувачи	361,256	319,574
Обврски за камата по кредити	38,763	37,299
Долгорочни обврски	3,434	-
	<b>638,468</b>	<b>591,795</b>

**26.4 Цели на управување со финансиските ризици**

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

**26.5 Пазарен ризик**

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**
**26.6 Управување со девизниот ризик**

Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Северна Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на потенцијален ризик од можните флукуации на курсевите на странските валути и нема средства со кои би го намалила истиот.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2022	31 декември 2021	31 декември 2022	31 декември 2021
ЕУР	<u>558,042</u>	<u>499,765</u>	<u>667,404</u>	<u>643,070</u>

*Анализа на сензитивноста на странски валути*

Друштвото е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% зголемување и намалување на вредноста на денарот во споредба со оваа валута. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на еврото за 10%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, но со обратен предзнак.

*Анализа на сензитивноста на странски валути (продолжение)*

	Намалување за 10% Во илјади денари	
	2022	2021
Загуба	<u>(10,936)</u>	<u>(14,331)</u>

Сензитивноста на Друштвото на странска валута не е значително променета во споредба со претходната година.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**
**26.7 Управување со каматниот ризик**

Друштвото е изложено на каматниот ризик преку кредитите со променлива каматна стапка. Изложеноста на ризик од каматни стапки ја вклучува веројатноста дека вредноста на кредитите на Друштвото ќе флукутираат поради промените на пазарните каматни стапки. Во отсуство на активен пазар Друштвото не користи финансиски хеџинг инструменти за намалување на изложеноста на влијанието од каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	<b>Во илјади денари</b>	
	<b>31 декември</b>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни :</i>		
Побарувања од купувачи	292,947	258,629
Пари и парични еквиваленти	<u>75,919</u>	<u>68,091</u>
	<b><u>368,866</u></b>	<b><u>326,720</u></b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни :</i>		
Обврски спрема добавувачи	361,256	319,574
Обврски за камата по кредити	<u>38,763</u>	<u>37,299</u>
	<b><u>400,019</u></b>	<b><u>356,873</u></b>
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
Обврски по кредити	235,015	234,922
	<b><u>235,015</u></b>	<b><u>234,922</u></b>
	<b><u>635,034</u></b>	<b><u>591,795</u></b>

**Анализа на сензитивноста на каматни стапки**

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот за известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При приготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година би била поголема, односно помала за 4,700 илјади денари (2021: 4,698 илјади денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните стапки не е променета за годината која завршува на 31 декември 2022 година како резултат на постојаното ниво на позајмици.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**
**26.8 Управување со кредитниот ризик**

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало во финансиски загуби за Друштвото. Побарувањата на Друштвото не се обезбедени со било какви меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	211,646	-	211,646
Доспеани, но неисправени побарувања	81,301	-	81,301
Доспеани и исправени побарувања	36,919	(36,919)	-
	<b>329,866</b>	<b>(36,919)</b>	<b>292,947</b>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2021 година е како што следи:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	195,656	-	195,656
Доспеани но неисправени побарувања	62,973	-	62,973
Доспеани и исправени побарувања	33,251	(33,251)	-
	<b>291,880</b>	<b>(33,251)</b>	<b>258,629</b>

**Недоспеани побарувања**

Недоспеаните побарувања во износ од 211,646 илјади денари (2021: 195,656 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец септември, октомври, ноември и декември 2022 година. Овие побарувања достасуваат за наплата од 30 до 120 дена по датумот на фактурирањето.

**Доспеани, но неисправени побарувања**

Старосната структура на доспеаните, но неисправени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2022	31 декември 2021
До 30 дена	53,047	39,501
Од 31 до 90 дена	24,111	15,250
Од 91 до 180 дена	4,143	3,289
Од 181 до 360 дена	-	4,932
Над 360 дена	-	-
	<b>81,301</b>	<b>62,972</b>

Просечниот период за наплата на побарувањата од купувачите изнесува 95,71 дена (2021: 91,49 дена).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**
**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**
**26.9 Ликвидносен ризик**

Табели за ликвидносен и каматносен ризик

Следните табели детално ја прикажуваат преостанатата договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните парични текови на финансиските обврски.

Во илјади денари  
31 декември 2022

	Просечна пондер. ефектив. каматна стапка	До	Од 1-	Од 3	Од 1-	Над 5	Вкупно
		1 месец	3 месеци	месеци до 1 година	5 години	години	
Обврски по долгорочни кредити	6.13%	-	-	14,374	239,177	-	253,551
Обврски за камати по кредити	-	-	-	38,763	-	-	38,763
Некаматносни Со фиксна каматна стапка	0.00%	361,256	-	-	-	-	361,256
	3.04%	2	5	12	676	-	695
		<b>361,258</b>	<b>5</b>	<b>53,149</b>	<b>239,853</b>	<b>-</b>	<b>654,265</b>

Во илјади денари  
31 декември 2021

	Просечна пондер. ефектив. каматна стапка	До	Од 1-	Од 3	Од 1-	Над 5	Вкупно
		1 месец	3 месеци	месеци до 1 година	5 години	години	
Обврски по долгорочни кредити	3.43%	-	-	-	234,922	-	234,922
Обврски за камати по кредити	-	-	-	37,299	-	-	37,299
Некаматносни Со фиксна каматна стапка	0.00%	319,574	-	-	-	-	319,574
Со променлива каматна стапка	3.04%	-	-	-	-	-	-
	4.00%	783	2,349	6,265	3,132	-	12,529
		<b>320,357</b>	<b>2,349</b>	<b>43,564</b>	<b>238,054</b>	<b>-</b>	<b>604,324</b>

Просечниот период на плаќање на обврските кон добавувачите изнесува 118 дена (2021: 155 дена).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**

**26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**26.10 Објективна вредност на финансиските инструменти**

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

*Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност*

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2022 и 2021 година

	31 декември 2022		Во илјади денари 31 декември 2021	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Побарувања од купувачи и останати побарувања	292,947	292,947	258,629	258,629
Пари и парични еквиваленти	75,919	75,919	68,091	68,091
	<b>368,866</b>	<b>368,866</b>	<b>326,720</b>	<b>326,720</b>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски по кредити	234,412	234,412	234,922	234,922
Обврски кон добавувачи	361,256	361,256	319,574	319,574
Обврски за камати по кредити	38,763	38,763	37,299	37,299
Долгорочни обврски за лизинг	603	603	-	-
	<b>635,034</b>	<b>635,034</b>	<b>591,795</b>	<b>591,795</b>

*Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски.*

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2022**

**27. ДАНОЧЕН РИЗИК**

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на соодветната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, во однос на правното толкување на регулативата помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

**28. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

**29. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2022 и 2021 се следните:

	<u>31 декември</u> <u>2022</u>	<u>31 декември</u> <u>2021</u>
ЕУР	61.4932	61.6270

**30. Судски процеси**

Друштвото е вклучено во неколку судски постапки од своето редовно работење. Судските спорови во кои Друштвото е тужена страна се во вкупна вредност од 1,456 илјади денари. Друштвото нема пресметано резервација за истите бидејќи веројатноста да истите завршат во корист на Друштвото е поголема од 50%. Според мислењето на раководството крајниот исход од овие судски спорови нема материјално да влијаат врз резултатите на Друштвото.

**ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО  
НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ  
ЗА 2022 ГОДИНА



**Содржина:**

1. ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ – ПРОФИЛ . . . . .	3
2. ОРГАНИЗАЦИСКА И УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА . . . . .	4
3. ВИЗИЈА И МИСИЈА . . . . .	6
4. МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ . . . . .	7
5. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ . . . . .	7
6. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА . . . . .	8
7. ЗНАЧАЈНИ КОРПОРАТИВНИ АКТИВНОСТИ ВО 2022 ГОДИНА . . . . .	8
8. ЦЕЛИ ЗА 2023 ГОДИНА . . . . .	9
9. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ . . . . .	10
10. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК . . . . .	11
11. КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ. . . . .	12
12. КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАБОТЕЊЕТО . . . . .	14

- I. Остварено производство во Амбалажа*
- II. Финансиски индикатори за Амбалажа*
- III. Учество на пазарот и анализа на асортиман за Амбалажа*
- IV. Остварен финансиски резултат*
- V. Значајни инвестиции во 2022 година*
- VI. Зделки со заинтересирани страни*
- VII. Кредитна задолженост*
- VIII. Надоместоци на менаџмент тим*

ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

Годишен Извештај за работењето на ДС Смитх АД Скопје за 2022 година

## I. ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ – ПРОФИЛ

Акционерското друштво ДС СМИТХ АД Скопје (поранешна Комуна АД Скопје), е основано во 1947 година, и е најстар и водечки капацитет со долгогодишна традиција во областа за производство на хартија и амбалажа во Република Македонија. Во 2022 година одбележува 75 години од своето постоење.

Започна како скромен колектив, со 300 тони годишен производ, но преку постојани трансформации во периодот на повеќе од седум децениски развој Друштвото прерасна во државен и регионален лидер.

Од Јуни 2000 година Комуна АД е составен дел од концернот "Valkarton" од Република Словенија, со превземање на мнозинскиот пакет акции од 53,53%.

Во процесот на глобализација и организирање на пазарите, од Април 2002 година доминантен сопственик на Valkarton со 98,6%, станува компанијата "Belišče" од Хрватска, а со тоа и на Комуна АД Скопје. Членството во оваа групација значеше чекор напред кон поквалитетно работење, нова технологија, трансфер на знаење и искуства, пристап до странските пазари.

Во Мај 2010 година мултинационалната компанија Duropack со седиште во Виена, Австрија, го откупи мнозинскиот дел од акциите на групацијата "Belišče", со што и Комуна АД Скопје стана дел од оваа групација ориентирана кон производство на хартија и амбалажа. Од Јуни 2012 година Комуна АД Скопје се ребрендираше во Дуропацк АД Скопје.

Во 2015 година DS Smith Packaging South East GMBH со седиште во Виена, Австрија, се стекна со 226.183 обични акции кои претставуваа учество од 81,06% од акциите со право на глас. На 31.12.2022 година DS Smith Packaging South East GMBH има 226.853 обични акции кои претставуваат 81,31% од акциите со право на глас.

Работата на Друштвото во 2022 година се одвиваше во една деловна единица – профитен центар:

- Производство на картонски плочи и картонска амбалажа (широк асортиман на плочи, кутии и земјоделски гајби);

ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

Годишен Извештај за работењето на ДС Смитх АД Скопје за 2022 година

Со континуирана примена на политики и постапки во работењето во согласност со домашни и меѓународни стандарди, принципи и најдобри практики, Друштвото се стреми да се развие во високопрофитабилен производен капацитет на долг рок, со меѓународна препознатливост, признато како водечко независно Акционерско друштво што работи на територијата на Република Северна Македонија и со еднаков третман на сите купувачи нудејќи им универзален асортиман на внимателно одбрани квалитетни производи.


## **II. ОРГАНИЗАЦИСКА И УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА**

ДС СМИТХ АД Скопје има транспарентна хиерархиска структура што јасно го определува нивото на одговорности и овластувања, како и линиите на контрола и проверки при секојдневното извршување на задачите. Односите помеѓу различните носители на управување и раководење (Собрание на Акционери, Управен Одбор и Надзорен Одбор) се утврдени со Статутот на компанијата. Со компанијата се управува преку статутарно утврдени органи со права и обврски во согласност на Законот за трговските друштва.

## ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

*Годишен Извештај за работењето на ДС Смитх АД Скопје за 2022 година*

### Шема на организациона поставеност:



### **Надзорен одбор:**

Реиниер Бастиаан Шлатманн - Претседател  
 Елмар Биедерманн – Член  
 Марија Концепсион Ортуњо Сиерра – Член  
 Агниесзка Талецка – Независен член  
 Јонче Јачев – Независен член

### **Управен одбор:**

Зоран Трнавац – Претседател  
 Тихомир Бејатовиќ – Член  
 Слацана Гајиќ – Член

### **Овластени лица:**

Зоран Трнавац – Прв Генерален Директор  
 Тихомир Бејатовиќ – Втор Генерален Директор

### III. ВИЗИЈА И МИСИЈА

#### Мисија

Нашата мисија е производство на брановиден картон и амбалажни кутии и собирање на рециклирана хартија во амбиент кој се темели на долгогодишно знаење и искуство на вработените, нудејќи им партнерство и иновативни решенија на своите купувачи, на нашите сопственици долгорочен раст и континуиран профит, а на нашата заедница допринос во заштитата на животната средина.

#### Визија

Нашата развојна политика е да ја задржиме лидерската позиција на македонскиот пазар како и да го зголемиме својот удел во соседството, кое нешто може да го направиме со:

- Купувачите со кои создаваме партнерски односи исполнувајќи ги нивните барања, настапувајќи искрено и со почит.
- Развој на производите нудејќи иновативни решенија со задоволувачки квалитет.
- Со изградба на флексибилна организација и лесно прилагодлива кон исполнувањата на барањата на купувачите, а безбедна и сигурна за нашите вработени.
- Мотивација, едукација, континуирано подобрување и ориентирање кон тимско работење на вработените се наши алатки во постигнувањето на целта.
- Постојано ќе делуваме на намалување на трошоците и природните ресурси.
- Ќе работиме одговорно се со цел обезбедување на одржливиот развој на компанијата, заедницата и државата.



#### IV. МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ

Економскиот амбиент во Република Северна Македонија во текот на 2022 година го карактеризираат следните макроекономски показатели:

- Индексот на индустриското производство во периодот јануари-декември 2022 година во однос на истиот период 2021 година изнесува 99,7 (во 2021 во однос на 2020 = 101,4).

- Просечната стапка на инфлација во 2022 година изнесува 14,2% и е повисока во споредба со растот од 2021 година од 3,2 %.

Во текот на 2022 година ДС СМИТХ АД Скопје работеше согласно Деловната политика за 2021 година и стратешките насоки. Во текот на годината, со промена на економските услови во кои работеше Друштвото, соодветно се прилагодуваа тековните активности и финансиската политика на Друштвото.

#### V. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ


Основната главница на Друштвото од 7.131.240 € е поделена на 279.000 обични акции.

Номиналната вредност на една акција изнесува 25,56 €.

Пазарната вредност на акцијата на 31.12.2022 година изнесуваше 480 денари, односно 7,81 € по средниот курс на НБРМ на крајот на годината. (31.12.2021 година 480 денари, односно 7,79 € €).

Структурата на сопственичките односи во капиталот на Друштвото е следна:

- 81,31% обични акции од вкупниот број на акции поседува DS Smith Packaging South East GMBH со седиште во Виена, Австрија.
- 18,69% од акциите се во сопственост на посетни акционери, како физички, така и правни лица.



## VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

ДС СМИТХ АД Скопје, во 2022 година во своето работење се финансира од сопствени извори на средства и состојбата за обврските по основ на кредити во износ од 3.812.000 € е непроменета во однос на 2021 година.

## VII. ЗНАЧАЈНИ КОРПОРАТИВНИ АКТИВНОСТИ ВО 2022 ГОДИНА

- Во изминатата година ДС Смитх АД Скопје имаше успешен надзорен аудит по стандардот:  
FSC Chain of Custody Certification standard,  
како и контролни аудита за стандарди:  
  
Quality Management System ISO 9001: 2015  
Environmental Management System ISO 14001: 2015  
Occupational Health and Safety Management system ISO 45001: 2018  
Energy Management System ISO 50001: 2018.
- Имплементирани се следните стандардите на групацијата поврзани со квалитет:
  - ✓ Right First Time Production,
  - ✓ New product introduction.
- Во 2022 година од страна на ДС Смитх публикуван стандардот GHS 013 CCTV

### Спроведени се следните активности во подобрувањето на безбедноста:

- Инсталирани 3D радари највисоко технолошко достигнување во заштита на машини на машината за лепење на кутии Марзи.
- Инсталирани заштитни огради во погонот за балирање на машината Шредер.
- Инсталирани заштитни огради на доработна машина Curioni 2800.
- Изработен проект за поставување на дополнителни заштити на доработна машина Jinya.
- Изработен проект и започнато со поставување на заштитни огради на палетизер Моска.
- Организиран и одбележан светки ден на безбедност 28 Април.
- Организирана недела за безбедност под мотото My Commitment to Health and Safety.
- На 02.09.2022 одбележени 500 денови без повреда на работно место.
- Организирани 6 едукативни сесии ( теоретски и практични) на тема постапување во случај на пожар.
- Во соработка со Црвениот Крст на Македонија организирани и спроведени обуки за давање на Прва Помош и ракување со Дефибрилатор.
- Од 24 до 28 октомври организирана и спроведена Европска недела за безбедност.

#### **Унапредување на процесите на работење:**

- Инсталирање на мерач на проток на отпадна вода.
- Активирање на предгрејачи на Велпап машината за подобрување на квалитетот на производот.
- Инсталирање на нова машина во производство во доработниот дел со што ќе се зголеми продукцијата во делот на штанцаните кутии,
- Инсталирање на нов сплајсер за автоматска промена на ролни на глава 2.
- Изработена on-line анкета за испитување на задоволството на купувачите на македонски и англиски јазик (со време на пополнување до 5 мин).

#### **VIII. ЦЕЛИ ЗА 2023 ГОДИНА**

- Промена на оперативниот систем на работење преку воведување на Киви и САП ПП2. Ова ќе има големо влијание на устројување на организацијата кон стандардизација на сите процеси на работење во согласност со групацијата ДС Смитх,
- Устројување во начинот на решавање на рекламации и комуникација на истите со купувачите преку воведување на систем - Complaint Handling system,
- Континуирано усовршување, оптимизирање и прилагодување на организацијата на работењето, усогласување со пазарните потреби и услови, стратешки цели и задачи;
- Нова динамична и флексибилна организациона поставеност во согласност со политиките и стандардите на ДС СМИТХ;
- Максимизирање на профитабилноста на работењето со преземање прифатливи ризици со искористување на постоечката технологија;
- Одржување на вредноста на капиталот и нејзино зголемување;
- Зацврстување на ДС СМИТХ АД Скопје како водечки капацитет во дејноста во Република Северна Македонија;
- Понуда на различни видови квалитетна и еколошка амбалажа согласно техничко-технолошките капацитети на компанијата;
- Менаџмент на човечки ресурси што ќе обезбеди повисок квалитет на услуги;
- Продолжување на процесот на обука и ангажирање во секојдневното работење на млади кадри.
- Инсталирање на сензори за близина на виљушкарите со цел спречување на контакт на вработените со виљушкарите.
- Инсталирање на сталажи за складирање на рамни штанци.
- Работа на проекти поврзани со инсталирање на заштитни огради на машините.
- Едукативни сесии на тема безбедност и здравје и заштита на животната средина.
- Имплементирање на барања на стандардот GHS 013 CCTV.

- Инсталирање на нова котлара со цел на заштеда на енергија како и намалување на емисија на штетни гасови во атмосферата,
- Имплементирање на стандардите на групацијата поврзани со квалитет:
  1. Change control and validation
  2. Board and Box testing standard.

## IX. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Компанијата ДС СМИТХ АД Скопје, се темели на долгогодишно искуство и знаење на вработените кои со својата флексибилност и лесна прилагодливост создаваат иновативни производи со квалитет кој ќе ги исполни очекувањата на нашите купувачи. Производите и процесите континуирано ги следиме, мериме и подобруваме.

Приоритетна цел на ДС СМИТХ АД Скопје е насоченост и посветеност кон **купувачите** и исполнување на барањата и потребите на купувачите со што ќе се зголеми нивното задоволство и долгогодишна соработка.

**Нашите вработени** се ориентирани кон тимска работа и се високо компетентни за значењето на нивните активности во исполнување на целите за квалитет. Нашите вработени се мотивирани и желни да учат, за што се наградувани со разни видови на признанија. Одговорното работење ќе придонесе, да се зголеми задоволството на вработените.

**Добавувачите** ги избираме на основа на нивните способности да ги исполнат нашите барања, а ќе набавуваме само од проверени добавувачи, земајќи ги во предвид заедничките интереси и политиката на ниво на групација.

Со својата работа ќе придонесеме за создавање на додадена вредност, добивка за **сопственикот и акционерите**.

Градиме **здрава и безбедна работна средина** за нашите вработени, посетители и соработници со доследна примена на законската регулатива, поставувајќи цели кои ги следиме и ја мериме нивната ефикасност, идентификувајќи ги сите ризици кои можат да имаат влијание на работната средина.

**Заштита на животната средина** ја спроведуваме со идентификација на сите аспекти кои имаат или можат да имаат влијание на животната средина, нивно следење и превентивно делување во спречување на загадувањето, контролирано постапување со отпадот, доследна примена на законската регулатива и намалување на потрошувачката на природни ресурси.

Политиката за интегриран систем се однесува на системот за квалитет, системот за безбедност и здравје при работа, системот за животна средина кои имаат фундаментално значење за ефикасно и ефективно работење за задоволување на барањата на купувачите, вработените, добавувачите, акционерите и државата.

## **Х. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК**

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Секторот за финансии и контролинг, а врз основа на политиките одобрени од Управниот Одбор.

### **Пазарен ризик**

#### **а) Ризик од промена на девизниот курс**

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

#### **б) Ризик од промена на цените**

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

### **Кредитен ризик**

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

### **Ризик од неликвидност**

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

**Каматен ризик**

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките.

**XI. КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ**

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Управниот одбор на Друштвото на својата редовна седница одржана на ден **03.03.2021** година, ја донесе Одлуката за усвојување на Кодекс за корпоративно управување. Изјавата на Управниот одбор за примена на Кодексот за корпоративно управување може да се види подолу во текстот:



**ДС СМИТХ**

-АД- Скопје  
Бр. 0202-690/4  
03.03. 2024 год.

Согласно член 384-а од Законот за трговските друштва на Република Македонија, Управниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") на ден 03.03.2021 година ја дава следната:

### ИЗЈАВА

за

#### примена на кодекс за корпоративно управување

Управниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва како орган задолжен за управувањето и раководењето со работата на Друштвото, изјавува дека Друштвото го применува следниот Кодекс на корпоративно управување ("Кодексот") кој се состои од:

- Кодекс на однесување на ДС СМИТХ АД
- Политика на ДС Смитх "Пријави"
- Политика на ДС Смитх за борба против мито и корупција
- Политика на ДС Смитх за борба против ропство и трговија со луѓе
- Политика на ДС Смитх за подароци и гостопримство

Кодексот е објавен на веб страницата на Друштвото со следна адреса:  
<https://www.dssmith.com/mk/ambalaza/za-akcionerite/korporativno-upravuvanje>

Кодексот се применува од моментот кога ДС СМИТХ АД Скопје стана дел од групацијата на DS SMITH PLC како дел од комуникацијата внатре во самото Друштво, така и во комуникацијата и деловните односи со трети лица.

Во текот на 2020 година не се евидентитани отстапувања од Кодексот.

Управен одбор / Management Board

Претседател на Управен Одбор / President of the Management Board  
Олгица Блажева / Olgica Blazheva  
Преку полномошник / Through proxy

Виолета Вукелиќ / Violeta Vukelic




Член на Управен Одбор / Member of the Management Board

Дарко Калчев / Darko Kalchev



## XII. КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАБОТЕЊЕТО

### I. Остварено производство во Амбалажа



	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	Вкупно 2022
Производство 000'm2	2.851	3.479	3.850	3.777	3.706	3.580	3.256	3.193	3.275	3.130	3.187	2.951	40.235
Производство 000'kg	1.335	1.592	1.712	1.715	1.671	1.615	1.420	1.487	1.604	1.437	1.452	1.318	18.358

- Извоз на стара хартија преку Амбалажа



	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	Вкупно 2022
Извоз на стара хартија во тони	191	184	263	199	207	192	150	192	330	186	193	165	2.452



## II. Финансиски индикатори за Амбалажа

БИЛАНС НА УСПЕХ	кумулативно во 2021 година	кумулативно во 2022 година	индекси
Извештај за сеопфатна добивка	во 000 ЕУР	во 000 ЕУР	%
<b>ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>15.729</b>	<b>21.909</b>	<b>139</b>
Приходи од продажба	15.607	21.286	136
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	108	101	93
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	101	278	274
Капитализирано сопствено производство и услуги	2	0	19
Останати оперативни приходи	120	623	519
<b>ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>16.142</b>	<b>21.148</b>	<b>131</b>
Набавна вредност на трговски стоки	13	14	106
Трошоци за сировини и други материјали	10.915	16.138	148
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	25	0
Услуги со карактер на материјални трошоци	1.263	1.514	120
Останати трошоци од работењето	1.045	922	88
Трошоци за вработените	1.560	1.578	101
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	505	502	99
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	365	328	90
Останати расходи од работењето	476	126	26
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>-420</b>	<b>938</b>	<b>0</b>
<b>Финансиски приходи</b>	<b>39</b>	<b>64</b>	<b>167</b>
Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	39	64	167
<b>Финансиски расходи</b>	<b>220</b>	<b>218</b>	<b>99</b>
Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	220	218	99
<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>-601</b>	<b>784</b>	<b>0</b>
Данок од добивка	0	101	0
<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>-601</b>	<b>683</b>	<b>0</b>

ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

Годишен Извештај за работењето на ДС Смитх АД Скопје за 2022 година

III. Учество на пазарот и анализа на асортиман за Амбалажа

	2021				2022			
	'000 €	%	'000 m2	%	'000 €	%	'000 m2	%
Домашен пазар	9,526	65%	24,892	64%	13,191	65%	25,548	65%
Извоз	5,073	35%	13,853	36%	6,957	35%	13,805	35%
<b>Вкупно</b>	<b>14,600</b>	<b>100%</b>	<b>38,745</b>	<b>100%</b>	<b>20,148</b>	<b>100%</b>	<b>39,352</b>	<b>100%</b>

	2021				2022			
	'000 €	%	'000 m2	%	'000 €	%	'000 m2	%
Кутии	10,824	74%	27,082	70%	14,701	73%	27,375	70%
Плочи	3,776	26%	11,663	30%	5,446	27%	11,977	30%
<b>Вкупно</b>	<b>14,600</b>	<b>100%</b>	<b>38,745</b>	<b>100%</b>	<b>20,148</b>	<b>100%</b>	<b>39,352</b>	<b>100%</b>

IV. Остварен финансиски резултат

Друштвото во 2022 година оствари нето добивка од 683 илјади €. Распределбата на остварената нето добивка се усвојува на Собранието на Акционери.

V. Значајни инвестиции во 2022 година

Инвестиција	Вредност во ЕУР
Автоматска моталица за палетизација со стреч фолија - Strecher Wrapping OMS	82,266
SPLICER BHS на глава два на Велпап	62,000
Машина Pusher Conveyor на Велпап	54,843
Автоматска врзувачка на палети со готов производ - Mosca Strapper	37,013
Палетизер од Словенија	24,985
Безбедносна заштита на машините ONDA и MARZI	19,126
Парни калорифери	3,000
Надзорни видео камери	1,338
<b>Вкупно</b>	<b>284,572</b>

ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

Годишен Извештај за работењето на ДС Смитх АД Скопје за 2022 година

*VI. Зделки со заинтересирани страни*

<b>Продажба</b> на производи и услуги на доленаведените поврзани лица	<b>Вредност</b> ЕУР	<b>Основ</b>
DS SMITH BULGARIA SA	192,734	Продажба на балирана хартија
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	1,376,647	Продажба на готов производ
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	54,022	Транспортни услуги
DS SMITH HELLAS SA	879	Продажба на ролни хартија
<b>Купување</b> на производи и услуги од доленаведените поврзани лица	<b>Вредност</b> ЕУР	<b>Основ</b>
DS SMITH BULGARIA SA	1,007,990	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	69,863	Набавка на хартија, плочи и готов производ
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	6,418	Одржување оперативен систем
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	441	Сметководствени и консултантски услуги
DS SMITH PLC	278,210	Менаџмент услуги и интелектуална сопственост
DS SMITH BELISCE CROATIA	7,386,675	Набавка на хартија
DS SMITH PAPER ZRNESTI R L BRACOV	2,639,366	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING SOUTH EAST GMBH	151,898	Менаџерски и консултантски услуги
DS SMITH PACKAGING SOUTH EAST GMBH	138,707	Камати по основ на кредити
DS SMITH GROUP IT	163,566	Трошоци за ИТ услуги
DS SMITH PAPER ASCHAFFENBURG	31,332	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING AUSTRIA GMBH	26,987	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING GHIMBAV SRL BRACOV	25,581	Набавка на хартија
DS SMITH P MARKETING NV	4,078	Набавка на материјални средства

*VII. Кредитна задолженост*

ДС СМИТХ АД Скопје во 2022 година има коефициент на задолженост од 63,12% (во 2021 година 62,57%).

*VIII. Надоместоци на менаџмент тим*

Заклучно со 31.12.2022 година, по основ на надомест за вработување за менаџмент тимот се исплатени вкупно 2.688.171 МКД бруто (заклучно со 31.12.2021 година, 15.597.622 МКД). По основ на надоместоци за членство во Управен и Надзорен одбор, во 2022 година не се исплатувани надоместоци.

Претседател на Управен одбор на ДС СМИТХ АД Скопје Зоран Трнавац

**ПРИЛОГ 2 - ГОДИШНА СМЕТКА**

ЕМБС: 04053460

Целосно име: Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	474.537.878,00			466.436.726,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	301.971,00			408.549,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	301.971,00			408.549,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	474.235.907,00			441.196.429,00
10	-- Недвижности (011+012)	169.548.031,00			143.520.212,00
11	-- Земјиште	19.679.389,00			19.679.389,00
12	-- Градежни објекти	149.868.642,00			123.840.823,00
13	-- Постройки и опрема	262.878.071,00			261.249.279,00
14	-- Транспортни средства	303.397,00			484.931,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	16.883.452,00			6.762.548,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	330.955,00			330.955,00
18	-- Материјални средства во подготовка	24.292.001,00			28.848.504,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ				24.831.748,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	548.813.966,00			486.666.317,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	155.584.996,00			124.039.039,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	117.865.745,00			99.689.961,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	23.669.839,00			20.418.501,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	3.389.133,00			584.258,00
41	-- Залихи на готови производи	10.628.732,00			3.346.319,00
42	-- Залихи на трговски стоки	31.547,00			

<b>44</b>	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	5.554.400,00			7.037.134,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	315.845.148,00			293.363.575,00
<b>46</b>	-- Побарувања од поврзани друштва	13.094.671,00			14.549.409,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	263.392.625,00			225.745.285,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	19.202.497,00			25.898.902,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	18.674.744,00			26.645.533,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	41.189,00			76.606,00
<b>51</b>	-- Останати краткорочни побарувања	1.439.422,00			447.840,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	77.383.822,00			69.263.703,00
<b>60</b>	-- Парични средства	75.918.900,00			68.089.973,00
<b>61</b>	-- Парични еквиваленти	1.464.922,00			1.173.730,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	3.673.347,00			6.062.967,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.032.579.591,00			966.203.144,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	365.175.550,00			323.131.940,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	432.450.000,00			432.450.000,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	15.344.317,00			15.344.317,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	15.344.317,00			15.344.317,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	124.662.377,00			87.725.682,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	42.043.610,00			
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				36.936.695,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	651.792.256,00			604.546.232,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	238.448.676,00			234.922.124,00
<b>89</b>	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	234.412.078,00			234.922.124,00
<b>93</b>	-- Останати долгорочни обврски	4.036.598,00			
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	413.343.580,00			369.624.108,00
<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	286.763.958,00			209.532.158,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	113.241.045,00			147.327.837,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.939.481,00			1.474.422,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	6.766.330,00			6.676.701,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	20.360,00			584,00
<b>106</b>	-- Обврски по основ на учество во резултатот	4.612.406,00			4.612.406,00

<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	15.611.785,00			38.524.972,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.032.579.591,00			966.203.144,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.349.581.224,00			967.327.452,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	1.311.202.377,00			959.801.648,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	38.351.513,00			7.380.516,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	6.224.019,00			6.646.532,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	17.099.762,00			6.224.019,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	27.334,00			145.288,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.302.694.452,00			992.708.954,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	994.111.950,00			671.262.791,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	848.278,00			795.711,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.553.532,00			
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	93.232.498,00			77.670.271,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	56.820.078,00			64.264.232,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	97.227.418,00			95.949.571,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	56.860.234,00			57.522.246,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	4.791.981,00			4.784.318,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	21.825.095,00			21.579.458,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	13.750.108,00			12.063.549,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	30.915.130,00			31.028.910,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				20.351.978,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	20.222.350,00			2.081.492,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	7.763.218,00			29.303.998,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.963.708,00			2.376.714,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				2.400,00

<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.952.144,00			2.312.296,00
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	11.564,00			62.018,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	13.451.351,00			13.509.394,00
<b>235</b>	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	10.234.334,00			9.507.763,00
<b>236</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	10.234.334,00			9.507.763,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	314.823,00			275.213,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.682.812,00			3.726.418,00
<b>243</b>	-- Останати финансиски расходи	219.382,00			
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	48.274.872,00			
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)				36.936.695,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	48.274.872,00			
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)				36.936.695,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	6.231.262,00			
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	42.043.610,00			
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				36.936.695,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	117,00			118,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	42.043.610,00			
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	42.043.610,00			
<b>269</b>	-- Добивка за годината	42.043.610,00			
<b>270</b>	-- Загуба за годината				36.936.695,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	42.043.610,00			
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				36.936.695,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>609</b>	-- Земјишта	19.679.388,00			19.679.388,00
<b>611</b>	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	149.868.642,00			123.840.823,00



<b>614</b>	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	6.917.064,00			6.830.275,00
<b>632</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	66.389.429,00			59.765.942,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	6.468.296,00			7.033.579,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	704.868,00			357.967,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	5.763.428,00			6.675.612,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	776.665.498,00			556.430.094,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	442.311.460,00			372.898.136,00
<b>645</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	11.874.700,00			14.161.462,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	4.665.290,00			5.703.613,00
<b>650</b>	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	1.475.660,00			134.955,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	4.585.710,00			2.715.517,00
<b>658</b>	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	23.270.453,00			
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	5.129.092,00			2.257.554,00
<b>662</b>	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	349.777,00			34.878,00
<b>663</b>	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)				1.912.425,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	873.831.734,00			619.340.481,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	4.772.822,00			3.358.913,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	651.213,00			684.835,00
<b>672</b>	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	10.179.438,00			9.305.440,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	683.745,00			757.685,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	341.898,00			307.135,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	7.083.780,00			516.652,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	40.999.560,00			14.907.212,00

<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	44.126.621,00			10.718.084,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	9.357.629,00			7.661.725,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	149.931,00			491.310,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	40.186.530,00			29.138.817,00
<b>681</b>	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	12.883.859,00			15.219.330,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	379.188,00			292.141,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.385.036,00			1.198.251,00
<b>694</b>	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	100.719,00			31.300,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.643.361,00			1.702.843,00
<b>696</b>	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	102.222,00			1.124.901,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.806.735,00			620.802,00
<b>703</b>	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	229.464,00			162.850,00
<b>706</b>	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	10.195.652,00			9.404.642,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	3.423.860,00			3.121.553,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	3.832.018,00			1.440.754,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.822.499,00			3.070.587,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	167.145,00			151.663,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	18.958,00			119.727,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)				11.752,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	117,00			118,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2117</b>	- 17.21 - Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон	1.353.544.932,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.